



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
 KËSHILLI I PROKURORËVE PUBLIK I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

бр. 02-157/2

Скопје, 15.11.2021 година

Записник од триесет и осма седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија одржана на 15.11.2021 година.

Присутни:

г. Антонио Јолевски -Претседател на Советот
 г. Арбер Исаку – Заменик претседател
 г. Фаик Арслани член
 г-ѓа Јасна Жежова член
 г. Љупчо Ивановски член
 г. Ацо Колевски член
 г. Иџет Мемети член
 г. Ангел Солев член
 г. Коле Штерјев член

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, г-дин Антонио Јолевски констатираше дека на седницата се присутни мнозинството членови на Советот, со што се исполнети условите за одржување на триесет и осмата седница на Советот.

Претседателот на Советот го предложи следениот дневен ред:

Дневен ред

- 1 Донесување на одлука за објавување на оглас за избор на 5(пет) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје.
- 2 Разно

Претседателот на Советот ја отвори триесет и осмата седница на Советот и воедно го предложи дневниот ред за седницата. Од страна на членовите на Советот дневниот ред едногласно беше усвоен.

Под точка еден од дневниот ред, Претседателот на Советот г-дин ги извести членовите на Советот дека на пет јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје, им истакува мандатот за кои се избрани и дека законска обврска на Советот е да донесе одлука за објавување на оглас за избор на јавни обвинители во ова основно јавно обвинителство.

Членовите на Советот едногласно го поддржаа предлогот на Претседателот на Советот.

Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ, согласно член 36 од Законот за СЈОРСМ, донесе одлука за објавување на оглас за избор на 5(пет) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје

Под точка разнo од дневниот ред Заменик претседателот на Советот кажа дека Советот ќе треба да донесе одлука и решенија за членовите на Советот за исплата на додатоци на плата, бидејќи се обезбедени буџетски средства.

Заклучок: Советот донесе одлука за исплата на додатоци на плата на членовите на Советот на јавните обвинители на РСМ, во висина од 25% на основната плата за месец ноември 2021 година.

Откако никој не зема збор под точката разнo Претседателот на Советот ја заклучи 38(триесет и осмата) седница на Советот.

Записникот го водел
Аспарух Мисајловски
Генерален Секретар

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Антонио Јолевски**